



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 28 јануари 1956
Број 2 Година XII

Претплата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 50 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

13.

На основа точка 1 од Одлуката за време-
ното финансирање на федерацијата, народ-
ните републики, автономните единици и
народните одбори („Службен лист на ФНРЈ“,
бр. 57/55 г.), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА НА- РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-МАРТ 1956 ГОДИНА

1. Расходите за временото финансирање
на републичките органи и установи и за до-
тациите на установите со самостојно финан-
сирање и општествените организации за
периодот јануари-март 1956 година, се одо-
бруваат во вкупен износ од 532,453.000,—
динари.

2. Планот на расходите по раздели, де-
лови, глави, партии и позиции чинат составен
дел на оваа Одлука.

3. За извршување на оваа Одлука ќе се
грижи Државниот секретар за работи на
општата управа и буџетот на НР Македонија.

4. Оваа Одлука влегува во сила веднаш.

ИС бр. 1

14 јануари 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

14.

На основа член 110 и 111 од Уредбата
за данокот на доход („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 56/53), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ШТО ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО I, II, III И IV ТРИМЕСЕЧЈЕ ЗА 1956 ГОДИНА

I

Даночните обврзници на данокот на до-
ход од земјоделие, на данокот на доход од
самостојни занимања и имоти и данокот за
употреба на туѓа работна сила за I, II, III и

IV тримесечје за 1956 година, данокот го
плаќаат во проценти определени со оваа
Одлука.

II.

Даночните обврзници на данокот на до-
ход од земјоделие за I, II, III и IV тримесечје
на 1956 година данокот го плаќаат во след-
ните проценти од извршениот разрез на да-
нокот на доход од земјоделие за 1956 година,
односно до извршувањето на разрезот акон-
тација од претходниот разрез и тоа на под-
рачјето:

	I три месече	II три месече	III три месече	IV три месече
1) Скопска околина	25	25	25	25
2) Битолска околина	29	18	25	28
3) Кумановска околина	24	20	30	26
4) Охридска околина	17	20	27	36
5) Тетовска околина	16	24	30	30
6) Т. Велешка околина	18	24	26	32
7) Штипска околина	25	23	26	26

Народните одбори на околините најдоцна
до 1. II. 1956 година можат да пропишат по-
големи односно помали проценти, по кои ќе
се наплатува разрезаниот данок на доход од
земјоделие за 1956 година на подрачјето на
одделните општини, под услов со вака одре-
дените проценти да се обезбеди масата на да-
нокот на доход од земјоделие која би се на-
платила со примена на процентите пропиша-
ни со оваа Одлука на подрачјето на околината.

III.

Даночните обврзници на данокот на до-
ход од самостојни занимања и имоти за I, II,
III и IV тримесечје за 1956 година на име
данок плаќаат 25% од годишниот паушално
разрезан данок на доход за 1956 година, од-
носно од разрезаниот данок за 1954 и 1955
година и тоа на подрачјето на сите околии.

IV.

Даночните обврзници на данокот за упо-
треба на туѓа работна сила за I, II, III и IV
тримесечје на 1956 година плаќаат данок во
процентите определени во точка II односно
точка III од оваа Одлука.

V.

Народните одбори на општините се дол-
жни најдоцна до 15. II. 1956 година да ги

објават на уобичаен начин на даночните обврзници процентите по кои се обврзани да плаќаат данок по тримесечија.

VI.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 2
14 јануари 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

15.

На основа член 16 ст. 1 од Основниот закон за стипендии („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/55 г.), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОСНИВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ

I.

Со цел да се обезбедат средства за стипендии се оснива фонд под назив: Републички фонд за стипендии (во натамошниот текст Фонд) со седиште во Скопје.

Фондот има својство на правно лице.

II.

Средства на Фондот ги сочинуваат:

- а) дотации од буџетот на Народна Република Македонија;
- б) интересите од вложените средства;
- в) подароци од стопански, задружни и општествени организации и од други правни лица и поединци; и
- г) други приходи.

III.

Со Фондот управува Комисија за стипендии која ја именува Советот за просвета на НРМ.

IV.

Оваа Одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 4
14 јануари 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

16.

На основа член 75 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и поли-

тичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ОДЛУКАТА ЗА ПРИМЕНА ОДРЕДБИТЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ЗА ХАБИЛИТАЦИОНИОТ ТРУД НА ФАКУЛТЕТИТЕ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I.

Се става вон сила Одлуката за примена одредбите на Општиот закон за универзитетите за хабилитациониот труд на факултетите од Универзитетот во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 16/55).

II.

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 6
14 јануари 1956 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

17.

На основа член 2 во врска со член 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ број 51/53), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА

1. Се оснива Главна ветеринарна болница (во понатамошен текст: болница) како установа со самостојно финансирање.

Седиштето на Болницата е во Скопје.

2. Задаток на Болницата е:

- а) да врши лекување на болни животни од органски, заразни и паразитни болести со позната етиологија;
- б) да врши проучување и лекување на органски оболувања кај домашни животни од непозната етиологија;
- в) да врши ветеринарно-лекарски операции;
- г) да врши акушерски интервенции кај домашни животни;
- д) да ја проучува практичната примена и дејството на нови лекови и специјалитети на домашни животни;
- е) да врши лабораториски испитувања во врска со поставување на дијагнози при разни оболувања на домашни животни; и

е) да служи како центар за практична обука на ветеринарски кадар.

3. Имотот со кој Болницата има право на управување се состои од болнички инвентар, инструменти и друго на Главната ветеринарна болница при Ветеринарниот институт во Скопје.

Вредноста на имотот од претходниот став ќе се утврди со попис (инвентарисање).

4. Со Болницата управува Управен одбор од 9 члена како колективен орган на управување.

Три члена на Управниот одбор избираат работниците и службениците на Болницата, а останатите членови ги именува органот надлежен за работите и задачите на Болницата.

Директорот на Болницата е член на Управниот одбор.

5. Болницата може да ги има следниве фондови:

- а) фонд за наградување на работниците и службениците;
- б) фонд за замена и дополнување на основните средства;
- в) фонд за кадрови; и
- г) фонд за публикации и пропаганда.

6. Државен орган надлежен за работите и задачите на Болницата е Управата за ветеринарна служба на Народна Република Македонија.

7. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 10

20 јануари 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

18.

На основа чл. 4 ст. 5 од Општиот закон за управување со училиштата и во врска со чл. 33 од Уредбата за стручните училишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВАЊЕ НА СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ ЗА ЗАБОТЕХНИЧАРИ И ЗАБАРИ

Во решението за оснивање на Средно медицинско училиште за заботехничари и забари („Службен весник на НРМ“ бр. 30/50) се вршат изменувања и дополнувања така што пречистениот текст гласи

РЕШЕНИЕ ЗА СТРУЧНО УЧИЛИШТЕ ЗА ЗАБОЛЕКАРСКИ ПОМОШНИЦИ И ЗАБОТЕХНИЧАРИ

1. Средното медицинско училиште за заботехничари и забари во Скопје ќе продолжи со работа како Стручно училиште за заboleкарски помошници и заботехничари.

2. Задача на Училиштето е со теоретска и практична работа да подготвува средни стручни кадрови за потребите на забоздравствената служба.

Во Училиштето можат да се запишат лица што завршиле осумгодишно основно училиште, а да не се помали од 15 ни постари од 17 години.

Наставата во Училиштето трае четири години.

3. Програмата и наставниот план на Средното училиште за заboleкарски помошници и заботехничари го утврдува републичкиот Совет за просвета во согласност со републичкиот Совет за народно здравје и социјална заштита.

4. Стручното училиште за заboleкарски помошници и заботехничари има самостојна пресметка на приходи и расходи, која влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Советот за народно здравје и социјална заштита на НРМ.

Наредбодавец за извршување на пресметката на приходите и расходите на Училиштето е директорот на Училиштето.

5. Директорот и наставниците на Стручното училиште за заboleкарски помошници и заботехничари ги назначува Советот за народно здравје и социјална заштита на НРМ во согласност со Советот за просвета на НРМ.

6. Управувањето со Училиштето ќе се врши по одредбите на Општиот закон за управување со училиштата.

7. Поблиски прописи за спроведување на ова решение ќе донесе Советот за народно здравје и социјална заштита на НРМ.

8. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 5

14 јануари 1956 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љупчо Арсов, с. р.

19.

На основа точка VI од Одлуката за укинување и оснивање околиски и окружни судови во Народна Република Македонија и за територијалната надлежност на тие судови „Службен весник на НРМ“ бр. 38/55, донесувам

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ, ИНВЕНТАРОТ И АРХИВИТЕ НА НОВООСНОВАНИТЕ ОКРУЖНИ СУДОВИ ВО ТЕТОВО И ОХРИД И НА ДЕЛ ОД ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ДЕБАР НА ОКОЛИСКИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

I

Окружниот суд во Гостивар ќе ги заклучи своите уписници и други работни книги на 31. XII. 1955 година па, заедно со сите свршени предмети, депозити, корпора деликти, целокупната архива и инвентар, ќе бидат предадени на Окружниот суд во Тетово.

Несвршените предмети од прв степен од териториите на општините Кичево, Осломеј, Челепеци, Зајас и Брод односно општината Дебар ќе се предадат на Окружниот суд во Охрид на натамошна работа. Сите свршени предмети од прв степен како и сите предмети од втор степен од целата досегашна територија ќе се предадат на Окружниот суд во Тетово на натамошна работа односно чување.

II

Окружниот суд во Битола на 31. XII. 1955 година ќе ги издвои несвршените предмети од I степен од териториите на општините Ресен, Асамати, Охрид, Косел, Белчишта, Струга, Велешта и Луково и ќе ги предаде на Окружниот суд во Охрид на натамошна работа како на месно надлежен суд.

Несвршените предмети од II степен од територијата спомната во ст. 1 од оваа точка Окружниот суд во Битола ќе ги задржи во своја надлежност, а по свршувањето ќе ги чува во својата архива како предметите од прв и втор степен што до 31. XII. 1955 година биле свршени од него.

III

Околинскиот суд во Дебар на 31. XII 1955 година ќе ги издвои несвршените предмети од сите видови што се наоѓаат кај него а произлегуваат од територијата на општината Ростуша и ќе ги предаде на натамошна работа на Околинскиот суд во Гостивар како месно надлежен суд, додека свршените предмети ќе ги задржи во својата архива.

IV

Окружните судови во Тетово и Охрид како и Околинскиот суд во Гостивар ќе ги внесат во своите уписници како нови предмети сите несвршени предмети што ќе ги примат во смисла на точките I, II и III од ова Упатство и ќе ја продолжат постапката по истите.

Како несвршени предмети се сметаат сите предмети по кои уште треба да се работи и затоа не се ставени во архива.

V

Свршените предмети од целите досегашни подрачја на бившиот Окружен суд во Гостивар, на Окружниот суд во Битола и на Околинскиот суд во Дебар ќе се чуваат во во Окружниот суд во Тетово, Окружниот суд во Битола односно Околинскиот суд во Дебар и ќе се вадат од архива и доставуваат на судовите или на другите државни органи поединечно на засебно барање или по службена должност доколку се појави потреба по таквите предмети да се продолжи со работата односно да се употребат како доказ.

VI

Примопредавањето на предметите, уписниците, материјалите, архивата и инвентарот ќе се изврши со записници во три примерка, од кои по еден примерок ќе им се предаде на судовите, а еден на Државниот секретаријат за правосудна управа.

VII

Ова Упатство влегува во сила веднаш.

Бр. 7191

26 декември 1955 година

Скопје

Државен секретар
за правосудна управа,

Димо Кантарциски, с. р.

20.

На основа точка III од Одлуката за територијалната надлежност на окружните стопански судови во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 38/55), донесувам

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕТО НА ДЕЛ ОД ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

I

Окружниот стопански суд во Скопје ќе ги издвои на 31. XII. 1955 година несвршените предмети од сите видови од територијата на сегашната општина Дебар и ќе ги предаде на Окружниот стопански суд во Битола на натамошна работа.

Свршените предмети од сите видови од територијата споменати во став 1 од оваа точка ќе останат на натамошно чување во Окружниот стопански суд во Скопје.

II

Окружниот стопански суд во Битола ќе ги внесе во своите уписници како нови предмети сите несвршени предмети што ќе ги прими во смисла на точка I од ова Упатство и ќе ја продолжи постапката по истите.

III

Како несвршени предмети се сметаат сите предмети по кои уште треба да се работи и за тоа не се ставени во архива.

IV

Примопредавањето на предметите ќе се изврши со записници во три примерка, од кои по еден примерок ќе им се предаде на судовите, а еден на Државниот секретаријат за правосудна управа.

V

Ова Упатство влегува во сила веднаш.

Бр. 7192

26 декември 1955 година

Скопје

Државен секретар
за правосудна управа,
Димо Кантарџиски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Рамаданова Али Мерзука, од с. Казандол — Гевгелија, подаде тужба за развод на бракот против Рамаданова Елмаз Али, бивш од с. Казандол, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој на денот на расправата ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1314/55
(124)

Рамаданова Рамадан Ава, од с. Казандол, Гевгелија, подаде тужба за развод на бракот против Рамаданов Елмаза Рамадан, од с. Казандол, а сега со непознато место на живеење.

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави лично во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател кој на денот на расправата ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1313/55.
(125)

Георгиева Љаца, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Георги Георгиев, во неизвесност.

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави лично на судот, или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на денот на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 603/55.

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Дојчиноза Александрова (Коца) Костадина, по татко Панзова Димкова, од Битола, ул. „Димитар Влахов“ бр. 52, поднесе тужба за развод на бракот против Дојчинов Александар, од с. Далгобевци — Битолско, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во срок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави на судот или одреди застапник. Во противно, застапник ќе му биде одреден од страната на судот.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 706/55.
(128)

По предлогот на Марија Посавац, од Битола, пред овој суд е покрената постапка за прогласување умрен нејзиниот маж Јаго Посавац, роден 1897 год., во село Раевска — Босна, бивш жандармериски наредник, а за кого се претпоставува дека умрел през 1944 год.

Се поканува секој кој знае нешто за смртта на именованият Јаго да јави на овој суд во срок од три месеци сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, ќе се смета дека е смртта на споменатиот докажана и судот ќе донесе таква позитивна одлука.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 2113/55.
(1)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Ленка Ангелова Димитрова Кешишова, од с. Племја — Егејска Македонија, а сега жителка на град Штип, ул. „М. Тито“ бр. 35, подаде тужба за развод на бракот против мажот си Ангел Димитар Кешишов, од Штип, а сега во неизвесност.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Ангел се непознати се повикува во срок од 1 месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе му го одреди за застапник адвокатот Цибрев, кој ќе го застапува на денот на расправата.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 451/55.
(88)

Марика Страшоца Ангелова — Обарлиова, од с. Зрнево — Егејска Македонија, а сега од град Штип, ул. „Јосиф Ковачев“ бр. 4, подаде тужба за развод на бракот против Страшо Ангелов Ибарлиев, бивш од град Штип, а сега во неизвесност.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Страшо се непознати се повикува во срок од 1 месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе му го одреди за застапник адвокатот Цибрев, од Штип, кој ќе го застапува на денот на расправата на негови разноси.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 452/55.

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Марија Петкова, работничка од Скопје, како законски застапник на малолетниот Димче Мицанов Петков против Петре Мицанов, од село Долно Родиво, околија Воденска, сега во неизвесност, поднесе до Околинскиот суд во Скопје тужба за оспорување и утврдување на очинство. Се поканува Петре Мицанов да се јави во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, тужбата ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Скопје, Г. бр. 4568/55. (7)

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување неважен загубениот чек бр. 426789 во вредност од 5.000 дин., издаден од Народната банка на ФНРЈ — Филијала 853 — Битола.

Се поканува секој што го притежува истиот по ма кој било основ да јави на овој суд, или стави приговор против поништувањето му во рок од 20 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно, по истекот на горниот рок чекот ќе се прогласи за поништен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 2249/55. (129)

По предлогот на Томе Симонов Коцевски, од Битола, пред овој суд е покрената постапка да се огласи за неважен загубениот чек под бр. 850—3512—456 од 1954 год., а се водел под бр. 43493, издаден од Народната банка — Филијала 850 — Битола.

Се поканува секој кој горе означениот чек го има најдено да јави на корисникот или судот во рок од 20 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно истиот ќе се прогласи за неважен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1750/55. (2)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Секретаријатот за стопанство на НО на Тиквешка околија, Кавадарци, бр. 2512 од 17-V-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 29—30 под рег. бр. 15 установата под назив: Реонска земјоделска опитна станица, со седиште во Кавадарци. Предмет на работата на установата е: да работи на создавање и воведување нови сорти и култури и да ги испитува и утврдува најважните агроменти за дадените реони како и фито заштитни испитувања; да работи на создавање елитен семенски материјал и го размножува; да врши систематска контрола на семенскиот материјал во однос на сортноста и квалитетот и да преку демонстративни опити и други работи ги омасовува постиженијата на станицата и ја применува земјоделската наука во пракса.

Станицата е основана со решението на НО на Тиквешка околија бр. 16911 од 27-XI-1954 год.

Орган надлежен за работите и задачите на станицата е: Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија.

Станицата ќе ја потпишуваат управникот Никола Сеизовски и книговодителот Лазар Сахпазов.

Бр. 2512/55 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (700)

На основа решението на НО на Градската општина Битола бр. 19497 од 22-VII-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање установата под назив: Биро за ревизии на послувањето на стопанските и задружните организации, установи и надлештва, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на установата е: да врши ревизии на послувањето на стопанските, и задружните организации, установи и надлештва.

Установата е основана со решението на НО на Битолска околија бр. 1393 од 23-V-1955 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е НО на Битолска околија.

Установата ќе ја потпишува Борис Методиов Сиљановски, финансов ревизор.

Бр. 19497/55 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Битола. (873)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 12375 од 1-VII-1955 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 1 установата под назив: Пчеларска станица „Препород“, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на установата е: унапредување на пчеларството, подигање на пчеларски матичници и производство на медоносни билки.

Установата е основана со решението на НО на Прилепска околија бр. 15056 од 31-X-1953 година.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Прилепска околија.

Со установата управува управителот Благо Ристевски и пом. управителот Ацо Димески.

Бр. 12375/55 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија.

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Градската општина Струмица бр. 5714/55 е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 4, под рег. бр. 4 установата под назив: Аптека, со седиште во Струмица. Предмет на послувањето на аптеката е: да врши набавка, приготвување, изработување и испитување на лекови за заштита на здравјето, дестетички санитарни, козметички, хигиенски, и ветеринарски препарати.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Општинскиот народен одбор — Струмица.

Аптеката е основана со решението на НО на Струмичка околија бр. 13495/ од 18-IX-1953 година.

Установата ќе ја потпишува раководителот Иван Банванлиев и книговодителот Динчо Батев.

Бр. 5714/55 од Советот за стопанство на НО на Градската општина Струмица. (876)

Секретаријатот за стопанство на НО на Тиквешка околија — Кавадарци објавува дека во ре-

гистарот на установите со самостојно финансирање на 19-VIII-1955 год. под ред. бр. 2, на страна 14 е запишана следната промена: досегашниот управник — потписник на Околискиот овоштен расадник, село Марена, и книговодителот Цвета Чамова, се сменети од досегашната должност на ден 1-VI-1955 год. од која дата им престанува правото да ја потпишуваат установата.

За нови потписници на установата се овластуваат: управникот Димитар Илиев Петровски, од с. Цидимирци, назначен со решение бр. 82 од 1-VI-1955 год., и Ристо Стојанов, земјоделски техничар од град Кавадарци, кои установата ќе ја потпишуваат сметано од 1-VI-1955 год.

Бр. 11005/55 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (874)

На основа решението на оделението за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 649 од 2-IX-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, под рег. бр. 1 установата под назив: Реонска лозарска станица со седиште во Титов Велес. Предмет на пословањето на установата е: производство на див и питом лозов посадочен материјал; стратификување на виновата доза, проучување на болестите на виновата лоза и испитување средства за борба против истите; испитува и врши хемиска анализа на земјата за потребите на лозарството.

Установата е основана со решението на НО на Титоввелешка околија бр. 98 од 15-X-1954 година.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на Општината — Титов Велес.

Установата ќе ја потпишува управителот Петре Панчев Васков, а во негово отсуство Боро А. Дановски.

Бр. 649/55 од Одделението за стопанство на НО на Општината Титов Велес. (956)

Народниот одбор на Кукуречанската општина — Кукуречани објавува дека од регистарот на Народниот одбор на Битолска околија под ред. бр. 3, на страна 3 е пренесена во регистарот на установите со самостојно финансирање при овој Народен одбор и запишана под реден број 1, Реонската опитна станица, с. Кукуречани, а на основание решението бр. 380 од 6-X-1955 год.

Покрај Симон Симоновски се овластени да ја потпишуваат станицата и лицата: пом. управителот Димовски Димче, сметководителот Поповски Михајло и Јанкуловска Загорка.

Од Народниот одбор на Кукуречанската општина — Кукуречани, бр. 135/55.

На основа решението на НО на Општината — Дихово — Битолско бр. 148 од 17-X-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1 под рег. бр. 1 установата под назив Национален парк „Пелистер“, со седиште во с. Магарево — Битолско.

Установата е основана од Президиумот на Народното собрание на НРМ, со У бр. 26 од 30-X-1948 година.

Во својот состав установата има три ограничилија и тоа: I-филијала за осигурениците од општините Идадија и Кисела Вода, II-филијала за осигурениците од општините Кале и Саат Куле и III-филијала за осигурениците од Општината Горче Петров.

Предмет на работата на установата е: осигурување на работниците и службениците од територијата на Скопска околија.

Бр. 3092/55 од НО на Општината Идадија — Скопје. (991)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Прилепска општина — Прилеп бр. 5582 од 16-III-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 20, под рег. бр. 9, установата под назив: Техничка секција за одржување на јавните патишта, со седиште во Прилеп.

Установата е основана со решението на НО на Прилепска општина, бр. 38 од 7-III-1955 год.

Предмет на работата на установата е: одржување и поправка на јавните патишта.

Со установата управува управникот Спирковски Александар.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е: Народниот одбор на Општината — Прилеп — Совет за комунални работи.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-XI-1955 год. под рег. бр. 384, на страна 1033 е запишано следното: со решението на НО на град Скопје, бр. 8285 од 30-VIII-1955 год. Угостителското претпријатие „Вардар“ Скопје, е ставено во редовна ликвидација.

Со решението на НО на Скопска околија, бр. 8285 од 1-XI-1955 год. за ликвидатор на претпријатието е назначен Тодор Мазнев кој претпријатието ќе го потпишува сметано од 21-XI-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1324/55. (1096)

Поради реорганизацијата на СРЗ во ОЗЗ, а на основа решението на Собранието на СРЗ „Г. Темпо“, с. Тработивиште — Штипска околија од 21-XI-1955 год. Селанската работна задруга „Генерал Темпо“, с. Тработивиште, е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно, по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија

СОДРЖИНА

Стр.

Бр. 5582/55 од Народниот одбор на Општината — Прилеп. (1077)

На основа решението на Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп бр. 842 од 23-IX-1955 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 14, под рег. бр. 6, установата под назив: Станица за брза помош, со седиште во Прилеп.

Установата е основана со решението на НО на Прилепска околија, бр. 17632.

Предмет на работата на установата е: давање лекарска помош при итни случаи.

Со установата управува управителот др. Горѓи Дудев.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Општината — Прилеп, Совет за народно здравје и социјални грижи.

Бр. 842/55 од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп. (1078)

- | | |
|--|----|
| 13. Одлука за временото финансирање на Народна Република Македонија за периодот јануари—март 1956 година — — — — — | 17 |
| 14. Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што ќе се наплатува во I, II, III и IV тримесечје за 1956 година — — — — — | 17 |
| 15. Одлука за оснивање на Републички фонд за стипендии — — — — — | 18 |
| 16. Одлука за ставање вон сила Одлуката за примена одредбите на Општиот закон за универзитетите за хабилитациониот труд на факултетите од Универзитетот во Скопје — | 18 |
| 17. Решение за оснивање Главна ветеринарна болница — — — — — | 18 |
| 18. Решение за изменување и дополнување на Решението за оснивање на Средно медицинско училиште за заботехничари и забари — | 19 |
| 19. Упатство за начинот на предавањето на предметите, инвентарот и архивите на новооснованите окружни судови во Тетово и Охрид и на дел од предметите од Околинскиот суд во Дебар на Околинскиот суд во Гостивар — | 20 |
| 20. Упатство за начинот на предавањето на дел од предметите од Окружниот стопански суд во Скопје на Окружниот стопански суд во Битола — — — — — | 20 |